

20130851967

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 52 став (5) и 83 став (5) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), и член 39-м став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 30.5.2013 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА И ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на присоединување на пензиски друштва и присоединување на пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2011) во член 4 став (1) точката е) по зборот: „одлуки“ се додаваат зборовите: „управување со ризици, пресметка на програмирани повлекувања, “.

Член 2

Во член 6 став (2) точката г) по зборот: „осигурување“ во седмиот ред се додава запирка и зборовите: „Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

Член 3

Во членот 8 зборовите: „директорот на Агенцијата му предлага на Управниот одбор на Агенцијата да донесе“ се заменуваат со зборовите: „Советот на експерти на Агенцијата донесува“.

Член 4

Во член 11 став (1) точките д) и г) по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионирани членови“.

Член 5

Во член 14 ставот (1) по зборот: „шема“ се додаваат зборовите: „ниту договори за исплата на пензии или пензиски надоместоци од пензиски фонд“.

Во ставот (2) по зборот: „членство“ се додава запирка и зборовите: „договорите за исплата на пензии или пензиски надоместоци од пензиски фонд“.

Во ставот (4) по зборот: „членови“ се додава запирка и зборовите: „пензионирани членови“.

Член 6

Во член 15 ставот (1) и во членот 20 по зборот: „членови“ се додава запирка и зборовите: „пензионирани членови“.

Член 7

Во член 16 став (1) точките г), д) и ё) по зборот: „членовите“ се додава записка и зборовите: „пензионираните членови“.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-757/6
7 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.